

ОПТИМИЗАЦИЈА НА МЕТОДОТ ЗА ВОЛТАМЕТРИСКО ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПАЛАДИУМ

М. Георгиева,^{*} Б. Пихлар

ПМФ, * Институт за хемија, Скопје и VTOZD
Kemija in kemijska tehnologija, FNT, Univerza
E. Kardelja v Ljubljani

Со волтаметриските методи беше испитувана снажната адсорптивна акумулација на Pd(II) јони на површината на стационарна живина електрода во присуство на диметилглионсум(ДМГ). Адсорптивниот stripping одговор на адсорбираниот бис(диметилглионсумат)Pd(II) комплекс беше проценет во поглед на различни варијабли. Со оптимизација на поодделните параметри, беше разработен високо осетлив метод за определување на паладиум.

УВОД

Мерување ниски концентрации на паладиум со електрохемиските методи е отежнато заради неговата мала растворливост во живата и иреверзибилноста на електродниот процес на редукција. Битно зголемување на осетливоста може да се постигне со таканареченото адсорпциско предконцентрирање. За таа цел се употребува познатиот хелатен лиганд диметилглионсум /1-3/. Во нашата студија ја препорачуваме употребливоста на ДМГ за адсорпциско предконцентрирање на Pd(II) на стационарна живина електрода.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЕН ДЕЛ

Волтаметриските мерувања ги изведувавме со микропроцесорско контролиран поларограф (PAR 374) опремен со универзална стационарна Hg електрода PAR M 303) како работна, сребро-среброхло-

ридна- референтна и платинска жица како помошна електрода. Нис-
лородот од растворот во ќелијата за електролиза беше влимини-
ран со петминутно воведување на чист аргон(99,9%). Волтамо-
грамите се регистрираат со брзина на промена на потенцијалот
од 8 mV/s. Основен електролит беше ацетатен пуфер со pH=3,6.
Стандардниот раствор на паладиум (1 mg/ml)го приготвивме со
растворување на $PdCl_2$ (Merck) во HCl (1+1), а растворот на ДМГ
(0,1 M) го приготвивме во апсолутен етанол. Сите употребува-
ни хемикалии беа со чистота (р.а)или (sp.p), додека водата бе-
ше дополнително дејонизирана во Milli-Q-системот.


РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

За успешна апликација и искористување на предностите, што ги
нуди адсорпциската акумулација на паладиевиот диметилглиоксим-
ат на Hg електрода е важно, дека висината на волтаметрискиот
врв е зависна од pH на медиумот, потенцијалот и времето на
предконцентрирање, површината на електродата,брзината на меша-
ње и брзината на промена на поларизацискиот напон. Присуству-
вото на интерферентни компоненти,површинско активни материји и
сл. ја инхибираат адсорпцијата на $Pd(DMG)_2$, а со тоа се про-
менува и осетливоста при мерењето.

Врз основа на мерењата,заклучуваме, дека оптимална концентраци-
ја на основниот електролит е 0,1- 0,2 mol/l, оптимална pH вре-
дност пак, 3,5-4. При ниски pH вредности концентрацијата на
видот HD^+ е мошне ниска и незадоволува за формирање на $Pd(DMG)_2$.
При повисоки вредности на pH пак,доаѓа до формирање на пала-
диев хидроксо бис-диметилглиоксиматен комплекс,односно до изд-
војување на тврд $Pd(OH)_2$ или $Pd(DMG)_2$. Потенцијалот на адсор-
пциско предконцентрирање мора да биде меѓу 0 и -0,3 V, зашто
во тој обсег висината на волтаметрискиот врв е константна и не-
зависна од промената на потенцијалот.

При 1×10^{-4} M концентрација на ДМГ и двеминутно предконцентрира-
ње зависноста е линеарна во подрачјето меѓу 0,1 и 20 μg Pd/l.
Логаритамската зависност на максималната струја и концентра-
ција на паладиум ја прикажува сликата 1. Од сликата 1,е јасно,

дека со промена на концентрацијата на пуферот може неколку-кратно да се зголеми линеарното подрачје, во кое не доаѓа до нааситување на електродната површина, односно се зголемува обсегот на концентрацијата, во кој методот е употребуван за аналитички намени. Ако сакаме да го употребуваме методот при по-високи концентрации на Pd(II) мораме да се погрижиме, да не дојде до таложење на паладиев диметилглионксимат или паладиев хидроксид. Тоа лесно се постигнува со соодветна промена на pH, односно се оди кон пониски pH вредности. Друг начин е тој, да се зголеми површината на стационарната електрода. Додека при поголема електродна површина достигнуваме поголема осетливост, употребуваме електрода со средна големина на капката и површина $2,5 \text{ mm}^2$, што е добар компромис меѓу осетливоста и стабилноста на електродата. Покрај споменатото ги испитуувавме уште и параметрите, како што се: време на предконцентрирање, брзина на мешање и брзина на промена на поларизацискиот напон, присуство на интерферентни јони, додаток на органски растворувачи и сл. Врз основа на тоа разработивме волтаметриски метод со долна граница на детекција $0,1 \mu\text{g Pd}/\text{l}$ за течни примероци и околу 50 ng Pd/g за твrdи примероци. Правилноста на резултатите ја проверивме со анализа на некои NBS стандардни референтни материјали.



СЛ. 1. ЛОГАРИТМСКА ЗАВИСИТЕЛСТВОС НА ВОЛТАМЕТРИСКИИот ВРВ ОД КОНЦЕНТРАЦИЈАТА НА Pd(II) ВО 0,1M АЦЕТАТИН ПРИЧЕР СО pH=3,6- $\frac{1}{2}\text{H}_2\text{O}$ во 0,01M и 'c) во 1,0M АЦЕТАТИН ПРИЧЕР со истата pH вредност; 1.10^{-4} M GMG ; $r_a = 2\text{mV}$ при $-0,3 \text{ V}$, $\alpha = 0,025\text{mV}^2$

ЛИТЕРАТУРА

1. B.Pihlar, P.Valenta, H.W.Nürnberg, Z.Anal.Chem., 307(1981) 337.
2. R.Kalvoda, Anal.Chim.Acta, 138(1982)11.
3. J.Wang, Am.Lab., 17(5)(1985)41.

ABSTRACT

OPTIMIZATION OF VOLTAMMETRIC METHOD FOR DETERMINATION OF
PALLADIUM

* M.Georgieva, B.Pihlar

*Institute of Chemistry, Faculty of Science, Skopje and
Faculty of Science, Ljubljana

The strong adsorptive accumulation of Pd(II) ion at the surface of a stationary mercury electrode in the presence of dimethylglyoxime was investigated by voltammetric techniques. The adsorptive stripping response of the adsorbed bis(dimethylglyoximate)Pd(II) complex was evaluated with respect to a variety of variables. By optimization of these parameters, a very sensitive electroanalytical method for the determination of Pd was elaborated.